

Двете големи афери "Бачило" и онаа за денационализирано земјиште покажаа дека куршлусот постои не само во судот, туку и во правната регулатива, која намерно е оставена да создава синџири од владата, нотарите, обичните луѓе, адвокатите или судиите.

Проблемот е префрлен врз грбот на правосудството, кое треба да премери дали ситните риби, поточно "плашицата" заслужува голема казна, да заврши на оган во тава за пржење, или таа ќе "пропее" така што ќе биде фатена "пастрмката".

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ДАЛИ ПРАВНАТА РЕГУЛАТИВА И ЗАКОНИТЕ НА РМ КЕ ДАДАТ СИГУРНА ГАРАНЦИЈА ДЕКА СЕПАК НА КРАЈ ПРАВДАТА КЕ ПОБЕДИ, ИЛИ АДВОКАТИТЕ НА ОБВИНЕТИТЕ ВО АФЕРАТА КЕ ПРОНАЈДАТ ДУПКА ЗА ДА НЕ ЗАБАВУВААТ И ДА Ѐ СЕ СМЕАТ НА ВЛАСТА КОЈА ГИ ЗАТВОРИ!?

КОИ КАДРИ И ПОЛИТИЧАРИ ВОДАТ ЛЉУБОВ ВО ПОЗА "69"?

Владата на Република Македонија експлозивно ја почна битката против корупцијата, но по ноќната авантура и по притворањето на 19 лица инволвираны во мегаскандалот "Бачило" и оној за денационализираното земјиште спроти Соборниот храм "Св. Климент Охридски", се чувствува празнина, односно недостасува акција.

Затоа, сè повеќе се наметнува прашањето дали Владата и премиерот по фуриозниот старт го изгубија здивот, или по инфузијата ќе ја продолжат битката против корупцијата, која треба да ги полни насловните страници.

Очигледно е дека молкот е последица на страотниот замор, кој се чувствува во редовите на владејачката гарнитура, која по првичниот јуриш и борбата гради в гради со ситните риби, нема идеја или бара внатрешни човечки ресурси за да ја покрене својата машинерија.

Згора на сè, ако филмот го вратиме во "рикверц", тогаш може да се констатира дека со т. н. акција "19" не им ус-

пеа да фатат "крапче", па затоа ја осмислуваат новата тактика. Но, каде всушност погреша?

Во пристапот или во мирудите!?

ЗАТИШЈЕ ПРЕД БУРА

Почетокот ветуваше резултати, но грешката е во сценариото, кое се одвиваше и пред неколку години, кога во филмот главната роља ја толкуваше некогаш истакнатиот активист на ВМРО-ДПМНЕ, Сашо Станинов. Тој со црни вреќи му се закануваше на Синго, но потоа акцијата спласна, односно не беше пронајден ниту еден аргумент за покренување обвинение за сторен криминал.

Затоа во овој момент силите се групираат. А, можеби во маглата се пребројуваат овците на Иснифарис Џемаили.

Во сè ова има логика, бидејќи МВР си ја заврши својата работа, а сега е ред на Јавното обвинителство и на судот, кој се подготвува за судењето. Поради ова, проблемот е префрлен врз грбот на

правосудството, кое треба да премери дали ситните риби, поточно "плашицата" заслужува голема казна, да заврши на оган во тава за пржење, или таа ќе пропее така што ќе биде фатена "пастрмката".

Но, бидејќи сè уште не е сплетена мрежата за фаќање на големата риба, тие ни нудат да јадеме "гирици". За тоа постојат низа аргументи, од затишјето кое трае во судството до бурата која се подготвува во македонската политика.

Во такви околности се движи процесот за борба против корупцијата, кој во овој момент е во голема опасност, бидејќи нема крв, нема раздвижување. При тоа некој ја бојкотира. Всушност, како треба да се оцени примерот со акцијата за уривање на хаџиендите од Шпанското село на планината Водно? Овој доказ претставува непобитен факт, кој може да им послужи како пример на останатите политички противници, кои можат да се "дрзнат" да организираат уште поголема непослушност кон централната власт.

ВЦИТЕ НА ИСНИФАРИС ЏЕМАИЛИ

"Почнавме да го расчистуваме целиот случај. Има елементи дека се сторени повеќе кривични дела", истакна Љупчо Тодоровски, директор на Управата за јавна безбедност, по спроведувањето на акцијата за приведување на осомничените лица.

Полицијата тврдеше дека со откривањето на аферата "Бачило" стасале до аферата "Денационализација", бидејќи дел од актерите во првиот случај се соизвршители и во втората афера. Следејќи го патот на парите, МВР дошло до докази дека со парите се манипулирало на таков начин што се правеле фиктивни договори и задолжувања за купување градежно земјиште.

"Од државата се земени 760.000 евра, поголем дел се одлеани во аферата 'Денационализација'", изјави Тодоровски.

Затоа, мора да се пронајде оригинална формула која од криза ќе ја извлече владината коалиција. При тоа, премиерот Никола Груевски ќе мора да ги лоцира кадрите во владејачката структура, кои водат љубов во поза "69" со други личности но, пред сè, со лица од опозицијата.

ШЕМАТА ЗА ПРОНЕВЕРА

Испрашувањето на 19 лица кои сега се во притвор, за двете големи афери "Бачило" и денационализирано земјиште, покажа дека курсусот постои не само во судот, туку и во правната регулатива, која намерно е оставена да создава синџири од владата, нотарите, обичните луѓе, адвокатите или судиите. Во овој скапоцен бисер се нанижани многу имиња, кои ја "обработиле" државата. Патот до парите се градел врз наводната отштета, која од државата ја побарал овчарот Иснифарис Џемаили, за бачилото кое воопшто и не било гранатирано. При тоа, низ маглата овците ги броел потпоручникот на МВР, Душан Стојановски, исто така, притворен. На судскиот процес државата била заста-

пувана од страна на Зоја Лега, која не ги заштитила државните пари. Во меѓувреме, како што ѝ е познато на јавноста, судијката Попчевска донела одлука дека Џемаили треба на свое konto да инкасира 727.000 евра. Парите биле исплатени во времето на ексминистерот за одбрана Владо Бучковски. Во шемата бил вклучен и пензионерот Ордан Милановски, а по пукнувањето на скапоцениот гердан, Џемаили го заложил имотот за да не му го одземе државата. Договорот за хипотека го склучил нотарот Никола Стојменовиќ. Од аферата "Бачило" најпознатиот овчар добил околу 200.000 евра, додека другите пари биле искористени за да се извлечат пет милиони евра од денационализираното земјиште. Но, сега на врвот од пирамида повторно се јавуваат пензионерот Милановски и нотарот Стојменовиќ. Тие го измамиле семејството Димитриеви, наследници на национализираното земјиште и во нивно име направиле шема како да земат атрактивни локации.

Со помош на владини функционери од времето на Бучковски, Сашо Андоновски, тогашен заменик-министер за економија, и Емилија Алексовска, директорка на Катастарот, биле пронајдени државните парцели.

Со фиктивни договори за хипотеки, наместо пет милиони евра, овие локации наводно завршиле во рацете на тројца сопственици само за 300.000 евра.

Меѓутоа, кој е на врвот од шемата, односно кој го смислил овој синџир на организиран криминал, сè уште останува тајна, бидејќи нема исход од целата акција. Притворените лица го чекаат судскиот процес, а јавноста, пак, резултатите од првата поголема акција на Владата на РМ во борбата против корупцијата во земјата.

